

Времето ќе покаже кој бил во право, а кој се "шлепал" за да ја искористи победничката математика на ВМРО-ДПМНЕ стекната на парламентарните избори во 2006 година.

Од бунтот на ДПА и од уцените дадени од страна на лидерот на оваа партија може да се констатираат неколку главни цели: Кој е поголем Албанец во РМ, односно кој е поголем борец за албанските национални права, Тачи или Ахмети? Кој од нив ужива поголем рејтинг кај гласачкото албанско тело? Кој од нив е позасегнат од хашките предмети, кои пристигнаа за процесуирање пред македонското судство?

Колку албанските политичари од Македонија се зависни од интересите на Приштина?

Како одеднаш се зближија интересите на Мендух Тачи и на претседателот на државата, Бранко Црвенковски? Каде тие го пронајдоа својот интерес, иако пред извесно време лидерот на ДПА ги плукаше и него и раководството на СДСМ со нареднички чинови и кокарди на главата?



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



"ДАЛ ДА ПЛАЧАМ ИЛ ДА СЕ СМЕАМ"

и уцените дадени од страна на лидерот на оваа партија, Мендух Тачи, може да се констатираат неколку главни цели:

Кој е поголем Албанец во РМ, односно кој е поголем борец за албанските национални права, Тачи или Ахмети?

Кој од нив ужива поголем рејтинг кај гласачкото албанско тело?

Кој од нив е позасегнат од хашките предмети, кои пристигнаа за процесуирање пред македонското судство?

Колку албанските политичари од Македонија се зависни од интересите на Приштина?

И на крај, како одеднаш се зближија интересите на Тачи и на претседателот на државата Црвенковски?

Каде тие го пронајдоа својот интерес, иако пред извесно време лидерот на ДПА ги плукаше и него и раководството на СДСМ со нареднички чинови и кокарди на главата?

Зошто во овој момент медиумите во земјава молчат околу ова круцијално прашање, кое се покажа поважно и од влезот во НАТО, но и од патот кон ЕУ.

"ТРИ КОЊИ ДЕБЕЛИ"

Некои аналитичари сметаат дека овој ненајавен краткотраен брак од интерес всушност е дел од играта за да се победи грчката закана за вето за наш влез во НАТО. Можеби во овој факт постои вистина, но никој не може да не убеди дека Тачи глуми за Оскар, а уште повеќе дека Груевски си игра мајтап со домашната и со меѓународната јавност. Истовремено, уривањето на Владата на ВМРО-ДПМНЕ беше главна цел на шефот на државата, Бранко Црвенковски, бидејќи погрешно во проценките за способноста на лидерката Радмила Шекеринска и останатото највисоко партиско раководство на СДСМ.

"ДПА се одлучи да изврши уцена. Јас не прифаќам уцени. Особено не од ваков тип, и на ваков начин поставени. Секогаш сум бил подготвен да разговарам и да барам решенија за сите теми и проблеми, но не под ваков притисок, и во вакви историски моменти за државата", истакна премиерот Никола Груевски во интервјуто за МИА.

Поради тоа, неговите должници и доушници во сите државни и медиумски структури се ставија во машинеријата за опструирање на Владата на Груевски, кој сепак не падна од Марс, туку "падна" поради неспособноста на избраните кадри на ВМРО-ДПМНЕ, кои седнаа во министерските фотелји. Со "три коњи дебел" тој не може да трча "стиплечез". Кои му беа тркачите: Зоран Ставрески, Гордана Јанкуловска и Антонио Милошоски. Сите други беа ветер и магла или бркаа свој или партиски бизнис. Најголемо разочарување претставува Габриела Коневска-Трајковска, ко-

"Ова не е потег кој е од корист на државата. Ова е потег кој ги урива позициите на државата. Кога некоја партија повлекува таков потег треба да знае дека нејзиниот електорат ќе го препознае тоа, и нема многу да биде среќен, особено не во ова време. И македонските Албанци сакаат влез во НАТО, а поголемиот дел,

Владата на премиерот Никола Груевски, лидер на ВМРО-ДПМНЕ, брои ситно. Но, не само ситно до НАТО, туку и до својот крај, кој е одбележан со низа контроверзни настани и уцени, кои всушност ги покажаа сите политички разлики во владејачката коалиција, која на влезот од својот мандат се испокара од национални, тесно-партиски, па дури и од лични причини.

Тоа значи дека само времето ќе покаже кој бил во право, а кој се "шлепал" за да ја искористи победничката математика на ВМРО-ДПМНЕ стекната на парламентарните избори во 2006 година.

Доколку се анализира бунтот на ДПА

НИКОЛА НЕ МРДА СО ПРСТ ИАКО ВО ФИЛМОТ НА БРАНКО ТАЧИ ГЛУМИ ЗА ОСКАР



КЛУЧОТ ЗА ЕГЗИСТЕНЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И НЕГОВИОТ ИДЕНТИТЕТ Е КАЈ НИВ, НО ТИЕ ГО ИЗГУБИЛЕ КАЛАУЗОТ

ја не успеа да се снајде во владиниот тим, а уште повеќе да го пренесе своето искуство од работењето во невладиниот сектор. Рамо до рамо беа и Трајко Славески и Миле Јанакиески, кои од време-навреме ќе нè потсетат дека се меѓу живите.

Имено, успех не се постигнува со продажба на плацот позади "Рамстор", исто како и со фаќањето на функционерот, кој за 5.000 евра уценуваше инвеститори за изградба на бензинска пумпа. Сума сумарум добро е тоа што Владата кратко трае.

според анкетите, се заинтересирани исто како и најголемиот дел од Македонците да не се жртвува уставното име. Сепак, она што е најважно е да се порача дека граѓаните треба да бидат охрабрани, зашто државата има капацитет да се справи со сите предизвици", вели претседателот на македонската Влада.

"Постојат повеќе теории за нивното излегување. Некои аналитичари сметаат дека тие сакаат да си го зголемат сопствениот рејтинг други, пак, велат дека ДПА е смртно исплашена од предвремени избори и со ова сака да предизвика криза, со која ќе ги спречи предвремените избори, а трети говорат за нивни договори со други партии и политичари во Македонија за цели, кои допрва ќе се видат, четврти велат дека во прашање се агенда и сценарија на други држави, на Грција, на Србија, Косово... Имам сопствено гледиште, а и многу информации за мотивите на ДПА. Нема да отфрлам ниту еден од гореспомнатите, но во оваа прилика нема ниту да потврдам. Не сакам да дофрлам масло во огнот. Всушност, како и секогаш, наскоро времето сè ќе си покаже", оценува премиерот Груевски.

ШЛЕП СЛУЖБИ

Овој владин кабинет и не можеше повеќе да стори, бидејќи прво падна моралот за борбата против корупцијата, дури им се расипа и клапата од филмот со апсењата, кои се експонираа во јавноста. Тоа значи дека постои реална опасност сè да оди во забрав, бидејќи другите сегменти од функционирањето на Владата доцнеа со своите реформи, потези или активности.

Шлеп службите на НСДП, потоа на СП, на ДС, како и на другите малцински партии не работат. Нивните служби беа во служба на партијата или во функција на личното портфолио. Всушност, каде да се препознаат Рафајловска, Спасеновски или Јанкуловски. Тие везден со леа памет или шетаа по улици, барајќи си работа, иако молеа да не ја добијат. Она што во последен момент процвета - земјоделието и субвенциите - е благодарение на вишокот собран данок, како и на предвремените платени долгот кон Парискиот клуб на доверители.

Затоа премиерот се обидуваше да го покрие негативниот багаж, кој цело време му пречеше или го сопираше во намерите. Сите економски чекори беа постигнати со голем напор, иако за тоа постоеја реални услови.

Кој сè учествуваше во изработката на планот за пораз на премиерот Никола Груевски? Освен гореспомнатите функционери во хајката против 100-те "Гуливерови" чекори на "портокаловата револуција" во Македонија, учествуваа функционерите на ДПА, кои се покажаа како најслаба карика во владиниот кабинет. Зошто? За ова е виновен Мендух



ПРИМИРЈЕТО ТРАЕШЕ НЕКОЛКУ ЧАСА

"Грција ги одби сите предлози кои би значеле политичка одредница пред нашето име за меѓународна употреба. Така што придавките Демократска, Независна, Суверена, Уставна и слично категорично се одбиени од Грција.

Тоа го кажаа грчкиот премиер и министерката за надворешни работи неколку пати јавно. Тие неколку пати повториле дека не ги интересира нашето политичко уредување, и дека инсистираат на географска одредница. Тие и јавно и на посредниците им соопштиле дека би можеле да се согласат за Горна, Северна, Вардарска, придавката Скопје по нашето уставно име, или евентуално Нова Македонија", истакнува Груевски.

Тачи, кој ги избрка сите интелектуалци од партијата, а дури потоа мирно спиеше и владееше со Груевски.

Оние кои минаа низ решето на Тачи се блиски партиски лица, кои стравуваа од лидерот, освен Имер Селмани, кој мораше да го толерира, бидејќи презимето и името на Селмани беше ценето во ЕУ, но и самиот беше "крупна" инвестиција. Меѓутоа, каква инвестиција?!

Згора на сè, доколку се додаде персоналниот однос на пратениците во Собранието, тогаш и на премиерот му стана јасно дека не само што треба да ја ремонтира партијата, туку за неговата кариера е најдобро да гради рејтинг, а дури потоа да го претрча својот последен маратонски круг - вонредни избори.

Во прилог на оваа препознатлива теза му одеа и противниците, кои и самите беа неуспешни, така што гувееја покрај неговата слава и политичка попара.

Она што малку значи за националниот интерес, за државата, всушност е заслуга на експремиерот Владо Бучковски, кој "силум на приликите" се најде

на маргините од политичкиот мозаик во Македонија.

Премиерот Никола Груевски јавно призна дека Бучковски е најзаслужниот граѓанин, кој го доведе автомобилскиот гигант "Џонсон Контролс" во државава.

Овој потег ги освежи надежите кај премиерот дека ќе успее да ја врати надежта кај граѓаните, но не увиде дека токму меѓу неговите избраници има полтрони на македонската олигархија, која не дозволува процут на економијата и здрава конкуренција. Затоа посрамен се бореше против сите, вклучувајќи го и претседателот на државата, Бранко Црвенковски, кој не му дозволи да ја реализира програмата на ВМРО-ДПМНЕ.

Груевски "падна" во оној момент кога прифати да соработува со НСДП. Груевски "падна" оној момент кога прифати да преговара со ДУИ. Груевски "падна" кога прифати да разговара со сите, вклучувајќи го и доцерашниот партиски лидер, кој пред неколку години му заби нож в грб.

Затоа премиерот не увиде дека прво треба да има сила да ги надмине партиските слабости, а дури потоа да формира тим кој победува.

ХИП-ХОП РИТАМ

"Сношти минавме" покрај зградата на "Илинденска" ББ за да забележиме дека ништо ново не се случува. Сè е исто како и порано, малцинската Влада или техничката Влада работи до ноќ, а другите земаат плата, или поточно нишаат врата. Цели 17 години нишаа врата и многу други министри, на кои патем не им фали ни влакно, иако во меѓувреме го сменија нашето име, па така станавме БЈРМ, наместо РМ. По чиј предлог влеговме во овој хип-хоп ритам? Дали е виновен стариот волк или неговиот наследник? Зошто не беа казнети министрите кога ТАТ 'ршум ни направи? Зошто се раскрчмија државните претпријатија, а стечајците не добија ниту денар? Зошто го сменивме Уставот во 2001 година? Зошто сè уште живееме под таа пресија? Република Македонија ќе живее и натаму ако не влеземе во НАТО! Македонскиот народ ќе ја наджи

Никола Груевски стапи на функцијата претседател на Владата на 27.8.2006 г. Роден е на 31.8.1970 г. во Скопје.

Професионално искуство: август 2006 г. премиер на РМ; 2005 г. потпретседател на Евроатлантскиот совет на РМ; во периодот септември 2002 и август 2006 г. член на Собранието на РМ; во периодот 2002-2004 г. претседател на собраниската Комисија за финансии и буџет и член на постојаната собраниска Комисија за соработка со Европскиот парламент. Од мај 2003 г. лидер на ВМРО-ДПМНЕ (десно ориентирана партија). Во 2003 г. советник на министерот за финансии на Република Србија, преку проект на УСАИД за зајакнување на капацитетот на Министерството за финансии. Во периодот 2000-2002 г. претседател на Државната комисија за хартии од вредност; 1999-2002 г. министер за финансии; гувернер на Република Македонија во Светска банка и во Европска банка за обнова и развој; во 1998-1999 г. министер без ресор и министер за трговија; 1998 г. претседател и основач на брокерската асоцијација на РМ.

Образование: 2006 г. магистер по економски науки; 1996 г. магистратура за меѓународниот пазар на капитал - Лондонски институт за хартии од вредност; во периодот од 1989 до 1994 г. дипломиран економист, студирал на Економски факултет во Прилеп.

вее и ЕУ, доколку таа не сака да влеземе под уставното име! На крајот на краиштата, Македонците ќе преживеат и ако Владата на Никола Груевски биде сменета со некоја нова, бидејќи ниту имаат плата од 500 евра, ниту имаат работа за да купат леб. Она што е најзначајно е дека не смее да се менува името, кое значи национален идентитет, без кој не може да живее македонскиот народ, но и останатите, кои влијаат врз политичката криза во земјава.